

Врз основа на член 22 став 1 точка 5 и 6 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 5/2002), Статутот на Општина Могила (Службен гласник на Општина Могила бр. 5/2006), Советот на Општина Могила на седницата одржана на ден 15/12/2017, ја донесе следната:

ПРОГРАМА
за спорт и култура НА ОПШТИНА МОГИЛА за 2018 година

1. Цели на програмата

- ✘ Обезбедување активен однос кон задоволување на потребите и интересите на граѓаните на Општина Могила во областа на културата и спортот
- ✘ Сочувување и афирмирање на културниот идентитет и спецификите на Општина Могила
- ✘ Сочувување и афирмирање на материјалното и духовното наследство на Општина Могила
- ✘ Создавање услови за квалитетно културно живеење
- ✘ Промовирање и поддржување на нови идеи и проекти што ја афирмираат Општина Могила на културен и спортски план
- ✘ Презентирање и афирмирање на творците, интерпретаторите и институциите од областа на културата и потенцијалите во спортот во земјава и странство
- ✘ Интензивирање и збогатување на меѓународната културна и спортска соработка

2. Активности за реализација на целите

- Реализирање на манифестации, програми и проекти со современи содржини кои квалитетно го збогатуваат културниот и спортскиот живот на општината
- Помагање во манифестациите на младите со културно-уметнички и забавно-едукативни содржини
- Одвивање на културно-уметнички и забавни манифестации и спортски натпревари на алтернативни и атрактивни историски простори и други спортски објекти на подрачјето на Општина Могила
- Унапредување на државната и меѓународната културна комуникација врз реципрочна основа со други општини од земјата и странство и гостување на натпревари

- Претставување на општината во РМ и странство на афирмирани уметници, ансамбли и институции, спортски клубови, како и на млади творци и интерпретатори
Програмата за спорт и култура за 2018 година ќе се реализира преку следните активности:
 - Финансиска поддршка на граѓанската група „Водичарки,, - Беранци – 6.000 ден
 - Финансиска поддршка на граѓански собир „Дупен камен,, – Дедебалци 6.000 ден
 - Добрушевски средби – 6.000 ден
 - Финансиска поддршка на Ревија на пејачи аматери - Добрушево - 20.000 ден
 - Црковен собир во Манастирот „Света Петка,, - Путурус – 6.000 ден
 - Црковен собир во Манастирот „Свети Јован,, - с. Беранци- 6.000 ден
 - Финансиска поддршка на „Петровденски средби,, - с. Долно Српци – 6.000 ден
 - Манастирски средби во Манастирот во Мусинци - 6.000 ден
 - „Црковен собир во Црквата во с. Мусинци – 6.000 ден
 - Црковен собир во Црквата во с. Ношпал – 6.000 ден
 - Публикација за културно-историското наследство на Општина Могила – 20.000 ден
 - Регионалната манифестација „Тракторијада,, – 60.000 ден
 - Ден на Општина Могила: Положување цвеќе на спомениците на Димче Могилчето и Захарија Шумљанска, Училишни спортски натпревари, Турнир во шах, Ликовна изложба, Свечена прослава за сите граѓани на Општина Могила – 70.000 ден
 - Топол културен бран,, – 80.000 ден
 - Фестивал на дуети „Св. Константин и Елена,, – 100.000 ден
 - Црковен собир во Манастирот св.Петка-Ивањевци -6000 ден.

- Поддршка на ученици од основните училишта учесници на меѓународни натпревари – 20.000 ден
- Финансиска поддршка на културно уметнички друштва – 20.000 ден
- Финансиска поддршка за уредување на споменици и спомен обележја – 50.000 ден
- Финансиска поддршка на фудбалските клубови кои се натпреваруваат во Општинска А и Б лига – 11 клубови по 24000 поединечно за секој клуб , и 1 Клуб во трета лига (100000ден) – вкупно 390.000 ден
- Финансиска поддршка на младинската фудбалска школа „Еден на еден,, - Могила – 70.000 ден
- Финансиска поддршка на Традиционалниот Турнир во мал фудбал во Могила 40.000 ден
- Финансиска поддршка на Ревизијален регионален натпревар – 20.000 ден
- Награден фонд за Шаховскиот турнир – 8.000 ден
- Фудбалски турнир „Иљо Лопатички,, – организиран на ниво на основни училишта во Општина Могила, со екипи претставници на секое населено место – 20.000 ден
- Фудбалски турнир „во мал фудбал за деца до 14 години, со покровителство на Општина Могила,, –со екипи претставници од секое населено место – 10.000 ден
- Турнир во кошарка 30.000,00 денари во организација на Здружението за спорт и култура - Могила
- Изградба на нови повеќенаменски игралишта во нас. места Ивањевци, Ношпал, Дедебалци и Мусинци
- Поддршка за Проект Спорт за сите од Културно општествена хуманитарна асоцијација Граѓанска иднина -10000,00 ден.

Вкупен износ на програмата-1.098.000 денари

Оваа Програма влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Могила", а ќе започне да се применува од 01.01.2018 година.

Бр.09-

15.12.2017 година

Претседател на Совет

Александар Јанкуловски
